

20141665155

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

2014
10
10
07- 4221/1
2014
- Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

1
(„
2/2006, 57/10,170/13 43/14) 257 - XXI-a, 8
257- , 257- , 257- , 257- , 257- , 257- , 257-
„ XXI-a
-
14
257-
(1) -
14
(2) (1)
-
(1) 257-

(2)

(3)

(4)

(1)

257-

(2)

(1)

(3)

257-

(1)

257-

(2)

(3)

3

(4)

(1)

257-

48

(2)

(3)

(2)

(4)

257-

(1)

257-

(2)

, “

2

e

3

“

”